

**АНАЛИЗА - САМОАНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ТЕСТОТ БР.1
ПО МУЗИЧКА УМЕТНОСТ**

Име и презиме				
Паралелка	Датум	Број на тестот	Максимум бодови	Освоени бодови и %
Содржини од тестот кои не ми се совладани (погрешни одговори- неодговорени)				
Содржини од тестот кои не ми се јасни - ми треба помош или разјаснување				
Содржини од тестот за кои би сакал да го продлабочам своето знаење				
Потпис на родител/старател:				

м-р Татјана Ивановска

Анкета

Име и презиме _____

Паралелка _____

1. Дали си задоволен од постигнатите резултати на тестот бр.1?
 да делумно не
2. Дали сметаш дека можеш да постигнеш подобри резултати?
 да не знам не
3. Дали би сакал да постигнеш подобри резултати?
 да не знам не
4. Дали дома редовно си ги повторувал содржините работени на часот?
 секогаш понекогаш никогаш
5. Како најдобро учиш- запомнуваш?
 со читање со слушање со пишување со гледање
 со дијалог на часот со професорот со изработка на проекти
 комбинирано (напиши која комбинација) _____
6. Дали можеш да ја наведеш причината за своите послаби резултати ?
 нередовно учев дома имам слаба концентрација
 друго _____
7. Што би им препорачал на учениците со послаби резултати ?
 да учат редовно да учат повеќе да бидам повеќе активни на часовите
 друго _____
8. Колку се плашиш од тестирање (од најмалку до најмногу)?
 1 2 3 4 5
9. Дали би се плашел од тестот кога тој би бил само вага – показател колку моментално знаеш – без да влијае на годишната оцена?
 да не знам не
10. Какви проекти по музичка уметност најмногу би сакал да изработуваш?
 презентација во Power Point презентација во Movie Maker есеј во Word
 приказ на хамер некое истражување композиција (да компонирам)
 друго _____
11. Кој композитор тебе ти оставил најсилен впечаток?

12. Која од слушаните композиции (од композиторите опфатени во тестот бр.1) најмногу ти се допаѓаа ?

м-р Татјана Ивановска